

Врз основа на член 22а став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008)” и член 36 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување , донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНОТО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА

(неофицијален пречистен текст)

(„Службен весник на Република Македонија” бр.138/2008 и 85/2013)

I Општи одредби

Член 1

Со овој правилник поблиску се уредуваат видот и начинот на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за претставниците на друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и друштвата за управување со доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиски друштва).

II Вид на обуки

Член 2

(1) Обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување можат да бидат организирани и спроведени од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата), или од други релевантни домашни и странски правни лица, по предлог од страна на Агенцијата.

(2) Обуките од став (1) на овој член можат да бидат во врска со:

а) постапката за добивање дозволи за основање на пензиски друштва, добивање одобренија за управување со задолжителен или доброволен пензиски фонд како и постапката за нивно повлекување или одземање;

б) управувањето со средства, пазари на капитал, финансиски инструменти, новини и деловни практики на финансиските пазари и пазарите на капитал, анализа на сметководствени и финансиски извештаи и управувањето со ризик;

в) начинот на водење на сметководството на задолжителните и доброволните пензиски фондови;

г) работењето на правните лица кои се чувари на средствата на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови и на странските менаџери на средства на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд во врска со работењето со тие средства;

д) правата на членовите и на пензионираните членови на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови;

ѓ) начинот и постапката на известување на членовите и на пензионираните членови и унапредување на транспарентноста на пензискиот систем од страна на пензиските друштва;

е) развивањето на свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, за учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите и на пензионираните членови на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;

ж) промоцијата, организацијата и развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија;

з) Регулативата на ЕУ во врска со капитално финансираното пензиско осигурување; и

с) други прашања од областа на капитално финансираното пензиско осигурување.

Член 3

Обуките од член 2 на овој правилник можат да се организираат и спроведуваат заради стекнување на сертификат за успешно завршување на обуката кој се доделува на претставниците на пензиските друштва кои учествувале на обуката и кои го положиле испитот организиран во врска со обуката.

III Начин на спроведување на обуките

Член 4

(1) Обуките организирани од страна на Агенцијата можат да се спроведат на еден од следните начини:

а) предавања, презентации или семинари чие траење, датум и место на одржување однапред го определува Агенцијата, а на обуката задолжително учествуваат претставници по избор на пензиското друштво чии работни задачи и задолженија во рамките на пензиското друштво се во врска со предметот на обуката;

б) електронска обука преку тековно објавување на текст, аудио или видео материјал на веб страната на Агенцијата; и

в) тековно објавување на едукативни материјали од областа на капитално финансираното пензиско осигурување во печатена или електронска форма (списанија, брошури или цд-а).

(2) Претставниците на пензиските друштва задолжително учествуваат на обуките организирани и спроведени од страна на Агенцијата според динамика определена од страна на Агенцијата.

Член 5

Агенцијата ги известува пензиските друштва за предметот, начинот, времето и местото на спроведувањето на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување.

IV. Завршна одредба

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

(Член 2 од „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2013)

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.